

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 153

9 јуни 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1936. Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост COVID 19 периодот.....	2	1942. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година.....	7
1937. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година.....	4	1943. Одлука за одобрување на консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година.....	7
1938. Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба.....	5	1944. Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година.....	7
1939. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба.....	5	1945. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.....	8
1940. Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19.....	6		
1941. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година.....	7		

	Стр.		Стр.
1946. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 - ми Септември – Скопје.....	8	1949. Програма за изменување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година...	9
1947. Одлука за давање согласност на правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии.....	9	1950. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година.....	10
1948. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Ресен.....	9	1951. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година.....	10
		Огласен дел.....	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1936.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID 19 ПЕРИОДОТ

Член 1

Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва (во натамошниот текст: финансиска поддршка) со цел да се стабилизира и обнови нивната деловна активност вклучувајќи го враќањето на изгубени пазари со што ќе се одржат деловните потфати кои ќе придонесат за заздравување на домашната економија, преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот во текот на март 2020 година до декември 2021 година.

Член 2

Давател на финансиската поддршка е Владата на Република Северна Македонија, односно Генералниот секретаријат Владата на Република Северна Македонија.

Корисник на финансиската поддршка се трговски друштва од областа на индустријата (во натамошниот текст: деловен/и субјект/и) согласно со одредбите на членот 3 од оваа уредба со законска сила, односно оние кои не се исклучени согласно со членот 4 од уредбата со законска сила.

Член 3

Корисници на финансиската поддршка од членот 1 на оваа уредба со законска сила можат да бидат деловни субјекти кои:

- во текот на 2020 година имаат во реализација инвестициски проект според инвестицискиот план од членот 6 на оваа уредба со законска сила; и
- работат во производствени сектори кои се дефинирани како производство, согласно Националната класификација на дејности, освен оние кои се исклучени од оваа можност согласно Законот за контрола на државна помош; или

- деловни субјекти што вршат дејност трговија, доколку инвестираат во основни средства; или
- вршат дејности од областа на информациско - комуникациски услуги, доколку инвестицијата опфаќа воспоставување на нова организациона единица за технолошки развој, истражување и/или развој на ново софтверско или хардверско решение.

Член 4

Корисници на финансиската поддршка од членот 1 од оваа уредба со законска сила не можат да бидат деловните субјекти кои:

- искажале негативен финансиски резултат во 2019 година;
- вршат дејност од областа на примарно земјоделство, шумарство и рибарство;
- вршат градежни дејности поврзани со изградба и продажба на станови и станбени и деловни згради за делот на градежната дејност изградба и продажба на станови, станбени и деловни згради;
- работат во индустриите за производство на јаглен и челик;
- се поддржани со други мерки и механизми за поддршка на специфични сектори (како банкарскиот сектор, финансиски услуги и слично);
- вршат дејности од јавен интерес утврдени со закон;
- вршат лиценцирана дејност;
- вршат регулирана дејност чија цена ја одредува независно регулаторно тело;
- се корисници на право на концесии на добра од општ интерес, освен доколку концесијата не се користи за реализација на инвестициски проект;
- кои вршат дејности поврзани со наменско производство (вооружување и воена опрема);
- произведуваат акцизна стока, освен акцизна стока наменета за фармацевтски, медицински и индустриско лабораториски цели и
- вршат дејност трговија (на мало и на големо), освен ако инвестираат во основни средства и објекти.

Член 5

Висината на финансиската поддршка изнесува 25% од реализираната инвестиција според инвестицискиот план од членот 6 на оваа уредба со законска сила, но не повеќе од:

- 40.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти кои оствариле вкупен приход во 2019 година не повисок од 1.000.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата;
- 100.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти кои оствариле вкупен приход во 2019 година од 1.000.001 ЕВРА до 10.000.000 ЕВРА во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата;

- 140.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти кои оствариле вкупен приход во 2019 година од 10.000.001 ЕВРА до 50.000.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата; и

- 200.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, за деловни субјекти кои оствариле приход во 2019 година повеќе од 50.000.000 ЕВРА во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата.

Член 6

Инвестициски план е документ со кој деловниот субјект ги идентификува потребите на деловниот потфат и неговото инвестирање, ја дефинира рамката за идентификација и управување со трошоците за реализација на инвестицискиот проект, евентуалниот недостаток на финансиски средства за финансирање на трошоците на инвестицискиот проект, содржи податоци за финансиската состојба на деловниот субјект, обемот на потребните финансиски средства на деловниот субјект, потенцијални извори на финансирање на потребите, проценка на потребната финансиска поддршка која може да придонесе кон одржливоста на деловниот потфат и предвидена рамка за начинот на кој деловниот субјект ќе го зајакне деловниот потфат и ќе продолжи да ја врши дејноста за период од најмалку три години од денот на исплата на финансиската поддршка.

Член 7

Финансиската поддршка се исплатува во форма на еднократна финансиска поддршка наменета за постигнување на целта од членот 1 на оваа уредба со законска сила.

Член 8

Министерството за економија на својата веб страна, ден 12 јуни 2020 година објавува оглас кој ќе трае до 31 јули 2020 година.

Огласот особено содржи:

1. деловни субјекти кои можат да користат финансиска поддршка согласно шифрите на дејност од Националната класификација на дејности НКД-Рев.2 согласно со членот 3, став 1 алинеја 2 од уредбата;
2. висина на финансиската поддршка;
3. формат на Пријава и Инвестициски план;
4. докази кои е потребно да бидат приложени при поднесување на Пријавата и тоа:
 - тековна состојба за деловниот субјект не постар од шест месеци
 - биланс на успех за 2019 година
 - пресметка на аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април и мај 2020 година
 - инвестициски план
5. рок за поднесување на Пријава
6. нацрт на Договорот за финансиска поддршка
7. други податоци кои ќе се прецизираат во јавниот оглас

По прибирање на сите пријави пристигнати со последниот ден на рокот за нивно поднесување, Комисијата за оценка на пријавите во рок од 15 дена спроведува оценка на пристигнатите пријави и приложената документација и составува Извештај што содржи: број на добиени барања, листа на компании и инвестициските

проекти кои ги исполнуваат условите за склучување на договор за финансиска поддршка и висината на финансиска поддршка согласно со одредбите од оваа уредба и го доставува до министерот за економија.

Извештајот од став 3 на овој член Министерството за економија го доставува до Владата на Република Северна Македонија на усвојување во рок од три дена.

Член 9

Комисијата за оценка на пријавите на деловните субјекти кои се пријавиле на огласот ја формира Министерството за економија (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата е составена од 5 члена во која учествуваат по еден член од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за финансии и два члена од Министерството за економија.

На членовите на Комисијата им следува надоместок, кој го определува Владата на Република Северна Македонија, врз основа на бројот на разгледани пријави и извештаи за реализација на инвестициски план.

За начинот на својата работа Комисијата донесува Деловник за работа.

Член 10

За доделената финансиска поддршка се склучува Договор помеѓу Владата на Република Северна Македонија и деловниот субјект.

Договорот од став 1 на овој член во име на Владата на Република Северна Македонија го потпишува министерот за економија.

Договорот за доделување на финансиска поддршка особено ги содржи следните елементи:

- договорни страни;
- предмет на Договорот за доделување на финансиска поддршка;
- износ на финансиската поддршка која се доделува;
- права и обврски на договорни страни;
- рокови за исполнување на преземените права и обврски;
- услови за едностран раскин на Договорот и
- решавање на спорови

Договорот за финансиска поддршка кој не ги содржи елементите од ставот (3) на овој член е ништовен.

За обезбедување на договорот и обврските од членот 13 на оваа уредба со законска сила, корисникот на финансиска поддршка доставува Меница од корисникот на финансиска поддршка, со менична изјава за уредување на правата и обврските по меницата во форма на нотарски акт со извршна клаузула.

Меницата со која се гарантира помошта мора да биде со важност најмалку 60 дена подолг од датумот на поднесување на завршниот извештај.

Член 11

Исплата на средствата за финансиската поддршка ќе ја изврши Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија од средствата предвидени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година во програмата П1 Мерки за справување со COVID 19.

Исплатата ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на потпишување на Договорите за финансиска поддршка од членот 10 на оваа уредба со законска сила.

Член 12

Финансиската поддршка од членот 5 на оваа уредба со законска сила се одобрува до максимален износ од 1.200.000.000 денари, средства утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година во програмата П1 Мерки за справување со COVID 19.

Доколку врз основа на проекцијата за видот и максималниот износ на финансиска поддршка се надминат утврдените буџетски средства, исплатата се врши сразмерно по корисник на финансиска поддршка во рамките на утврдениот максимален износ од ставот (1) на овој член.

Член 13

Деловниот субјект на кој му е доделена и исплатена финансиска поддршка има обврска до 31.01.2021 година до давателот на финансиската поддршка да достави Извештај за текот на реализација на инвестицискиот план со докази во вид на финансиска и друга документација соодветна на инвестицискиот проект дека истиот се реализира во рамките на инвестицискиот план за кој е исплатена финансиската поддршка.

Доколку деловниот субјект ја завршил инвестицијата до 31.12.2020 година доставува завршен извештај, а ако инвестицијата не е завршена доставува извештај за прогрес со следните документи:

- За купувањето на основни средства, опрема и машини доставува договор или фактура со доказ за целосно или делумно плаќање или алтернативно отворен акредитив или издадена банкарска гаранција за истата. Основните средства, опремата и машините не треба да бидат постари од две години.

- За градба на производни хали, доставува издадена градежна дозвола со премеер пресметка, докази за извршени плаќања за градбата и фото документација од истата. Документацијата треба да биде на име на компанијата која аплицира за финансиска поддршка.

- За воспоставување на нова организациона единица за технолошки развој, истражување и/или развој на ново софтверско или хардверско решение доставува евиденциски извештај за инвестираните средства во опрема, инвестиции во оперативен капитал, обуки и тренинзи и/или договор за интелектуална сопственост.

Деловниот субјект до давателот на финансиската поддршка доставува завршен извештај не подоцна од 30 дена по завршување на инвестицијата и не подоцна од 31.12.2021 година кој ги содржи следните документи:

- За основни средства и опрема доказ дека опремата е инсталирана и пуштена во работа со следните документи: договор или фактура, доказ дека е платена и фото документација дека е инсталирана.

- За градби доказ дека е изградена и платена со изводи од плаќања и фотодокументација за градбата.

- За воспоставување на нова организациона единица за технолошки развој, истражување и/или развој на ново софтверско или хардверско решение доказ за инвестираните средства за воспоставување и оперирање на организационата единица и развиеното ново софтверско или хардверско решение.

Министерството за економија врши контрола на процесот на имплементација и на точноста на завршниот извештај.

Доколку деловниот субјект не успее да ја заврши инвестицијата или не успее да ја докаже минимум 80% од вредноста на инвестицијата, треба да ги врати средствата во Буџетот на Република Северна Македонија, не подоцна од 01.03.2022 година, во спротивно давателот на финансиската поддршка ќе ја активира меницата како механизам за обезбедување.

Член 14

Финансиска поддршка согласно со оваа уредба со законска сила не може да се додели на деловен субјект за реализација на инвестициски проект за кој е доделена друга државна помош.

Член 15

За финансиската поддршка согласно со оваа уредба, се применува Законот за контрола на државна помош како и се почитува Привремената рамка на Европската комисија за мерки за државна помош за поддршка на економијата за време на појавата на COVID 19.

Член 16

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5191/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1937.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20 и 128/20) во членот 2 во став (3) во табелата по подмерката „2.19.“ се додава нова подмерка „2.20.“ која гласи:

2.20.	Директни плаќања за заклани животни од видот свињи во одобрени кланични капацитети со кои Агенција за храна и ветеринарство има склучено договор за депопулација	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат регистрирано одледувалиште на животни од видот свињи кои не се во можност да ги применат основните биосигурносни мерки од Годишната наредба за здравствена заштитна на животните во 2019/2020 година и предале или заклале свињи заради депопулација во периодот од 1 септември 2019 година до 15 јуни 2020 година во одобрени кланични капацитети со кои Агенција за храна и ветеринарство има склучено договор заради депопулација -Висината на директните плаќања изнесува 3.000 денари по обележано животно од видот свињи заклано за депопулација
-------	--	---

Член 2

Во членот 3 став (1) по зборот „барањата“ се додаваат зборовите „со исклучок на подмерката 2.20. од член 2 став (3) од оваа уредба“.

Во ставот (3) зборовите „15 март 2020 година“ се заменуваат со зборовите „30 јуни 2020 година“.

По ставот (22) се додава нов став (23) кој гласи:

„(23) Реализацијата на подмерката 2.20. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година ќе се врши врз основа на список на заклани обележани свињи заради депопулација, изготвен од Агенцијата за храна и ветеринарство и доставен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој најдоцна до 25 јуни 2020 година.“

Член 3

Во членот 4 во точката 1 зборовите „30 јуни“ се заменуваат со зборовите „31 јули“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5199/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1938.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20, 76/20, 94/20, 97/20, 100/20 и 136/20), во член 2 ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку лицето од ставот 2 на овој член, одбива да го прими решението за самоизолација, или дава лажни лични податоци и лажни податоци во врска со лицата со кои што имало контакт во изминатите денови, или не ја применува мерката строга изолација во домашни услови (домашна самоизолација), му се одредува мерката строга изолација (карантин) во времетраење од 14 дена, во објекти определени од Владата на Република Северна Македонија, за што Министерство-то за внатрешни работи донесува решение, а трошоците за сместување во тие објекти се надоместуваат од страна на тоа лице.“

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5212/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1939.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/20) во член 1 во ставот 2 по зборот „геодет“ се додаваат зборовите „и за мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор на Комора на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи (во натамошниот текст: Комората)“.

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„Член 2-а

Мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор на Комората, се продолжува за време на траењето на вонредната состојба.

Собранието на Комората е должно во рок од 30 дена од денот на престанување на траењето на вонредната состојба, да започне постапка за избор на претседател и членови на Управниот одбор на Комората.“

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5215/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1940.

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19****Член 1**

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20 и 147/20), во член 1, став 1, во точката 1, по ставот 5, се додава нов став кој гласи:

„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапката за спроведување и полагање на квалификационен испит на учениците во Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн Лазар Личеноски Скопје во учебната 2020/2021, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за спроведување и полагање на квалификационен испит на учениците во Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн Лазар Личеноски Скопје во учебната 2020/2021 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 16 и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/19
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр.16**П Р О Т О К О Л****ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИСПИТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“ СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021**

1. Полагањето на учениците, прегледувањето на цртежите, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултати да се одвива во период од 8:00 часот до 17:00 часот.

2. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови.

3. Задолжително вршење на дезинфекција на штафелите во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците и прегледувањето на цртежите, како и разгледувањето на приговорите со дезинфекционно средство кое делува на вируси според упатство од производителот.

4. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште.

5. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, од страна на сите ученици.

6. Организирање на просторот во училишните, со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу учениците од минимум 2 метри, за присуство на максимум 6 (шест) ученици во една училишница. Согласно фактот дека во изминатите 5 години бројот на кандидати за упис во просек е 70, испитот да се спроведе во 14 училишници.

7. Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.

8. Постапување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.

9. Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето.

10. Задолжително носење документ за лична идентификација.

11. Забрането е користење на мобилен. За време на испитот забранет е внес на мобилни телефони.

12. Постапување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, прегледувањето на цртежите, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите.

13. На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

14. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите ученици на доследно почитување на превентивните мерки од Владата:

- Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето.

- Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден т.е откако редарот ќе ви дозволи.

- Задолжително носете заштитна опрема (маска, ма-рама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

1941.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО 31.12.2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, усвоена со Одлука бр.02-1652/15 од 10.3.2020 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 10.3.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4023/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1942.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО 31.12.2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Се-

верна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, усвоен со Одлука бр.02-2483/4 од 29.4.2020 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 29.4.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4023/2
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1943.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО 31.12.2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Консолидираните финансиски извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука бр.02-2483/3 од 29.4.2020 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 29.4.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4023/3
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1944.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на собрание на акционерското друштво, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕКА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2019 ДО 31.12. 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Финансиските извештаи на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Република Северна Македонија за периодот од 1.1.2019 до 31.12.2019 година, ревидирани од овластен ревизор и усвоени со Одлука бр.02-2483/2 од 29.4.2020 година на Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 29.4.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4023/4
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1945.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
Мобилен РТГ апарат	Toraz-32D	ДРтем	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4470/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1946.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8 - МИ СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
Мобилен РТГ апарат	Toraz-32D	ДРтем	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 - ми Септември“ – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8 - ми Септември“ – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4471/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1947.

Врз основа на член 55 став (9) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА СО ИНОВИРАНИ
ТЕХНОЛОГИИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии, бр. 02-1345/1 од 18.5.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4468 /1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1948.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Член 1

Со оваа одлука на општина Ресен се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - згради, кои се наоѓаат на ул. Село, на КП бр.2608, КО Љубојно, запишани во Имотен лист бр.1200, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда В4-10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 116 м2;

- зграда бр.2, намена на зграда В4-10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 85 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4869/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1949.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОН-
КУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМ-
НИШТВО ЗА 2020 ГОДИНА**

I

Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот I, став 1, во воведната реченица зборовите „47.940.000,00 (четириесет и седум милиони и деветстотини и четириесет илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „27.740.000,00 (дваесет и седум милиони и седумстотини и четириесет) денари“.

Во алинеја 1, зборовите „34.740.000,00 (триесет и четири милиони и седумстотини и четириесет илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „22.040.000,00 (дваесет и два милиони и четириесет илјади) денари“, а зборовите „ставки 425, 462, 463 и 464“ се заменуваат со зборовите „ставки 462 и 464“.

Во алинеја 2, зборовите „7.200.000,00 (седум милиони и двеста илјади) денари“, се заменуваат со зборовите „4.700.000, 00 (четири милиони и седумстотини илјади) денари“.

Алинеја 3 се брише.

II

Во делот II, точка А., став 1, во воведната реченица зборовите „34.740.000,00 (триесет и четири милиони и седумстотини и четириесет илјади) денари“ се заменуваат со зборовите „22.040.000,00 (дваесет и два милиони и четириесет илјади) денари“.

Во Мерката 1. Подмерките 1.2, 1.3 и 1.5 се бришат.

Мерките 2, 4 и 5 се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Постапката и критериумите за доделувањето на средства од мерките 1 и 2 од оваа област ќе биде дефинирана во јавни повици и упатства кои ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и порталот www.konkurentnost.mk.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„При спроведување на мерките 1.1, 2.1, 2.2 и 2.3 од оваа област, при доделувањето на средствата ќе биде применет стимулативен критериум доколку апликант е деловен субјект во сопственост и управуван од жена.

Во точка Б., став 1, во воведната реченица зборовите „7.200.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите „4.700.000,00 денари“.

Мерката 2 се менува и гласи:

„Мерка 2. Кофинансирање за организирање на специјализирани технолошки обуки во преработувачката индустрија во насока на циркуларна економија, во вкупен износ од 200.000,00 денари.

Предмет на мерката е кофинансирање за организирање на обуки во преработувачката индустрија за воведување на концептот на циркуларна економија.“

Мерката 3 се брише.

Точка В „Поддршка и развој на кластерското здружување“ се брише.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4386/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1950.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20 и 111/20) во делот I во воведната реченица износот „4.110.000.000“ се заменува со износот „4.202.000.000“.

Во табелата во мерката 3 износот „70.000.000“ се заменува со износот „500.000“.

Во мерката 5 износот „10.000.000“ се заменува со износот „500.000“.

Во мерката 6 износот „12.000.000“ се заменува со износот „8.000.000“.

Во мерката 8 износот „280.000.000“ се заменува со износот „180.000.000“.

Во мерката 10 износот „3.720.998.000“ се заменува со износот „3.995.998.000“.

Во колоната „Вкупно“ износот „4.110.000.000“ се заменува со износот „4.202.000.000“.

II

Во делот III во табелата по подмерката 2.19. се додава нова подмерка 2.20. која гласи:

2.20.	2.20.	Директни плаќања за заклани животни од видот свињи во одобрени кланични капацитети со кои Агенција за храна и ветеринарство има склучено договор за депопулација
-------	-------	--

III

Во делот IV износот „70.000.000“ се заменува со износот „500.000“.

IV

Во делот VI во ставот (1) износот „10.000.000“ се заменува со износот „500.000“.

V

Во делот VII износот „12.000.000“ се заменува со износот „8.000.000“.

VI

Во делот IX во ставот (1) износот „280.000.000“ се заменува со износот „180.000.000“.

VII

Во делот XI износот „3.720.998.000“ се заменува со износот „3.995.998.000“.

VIII

Во делот XIV во табелата во мерка 2 по бројот „2.15.“ се додава бројот „2.20.“

IX

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5200/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1951.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20, 89/20 и 112/20) во делот I износот „992.380.000“ се заменува со износот „980.380.000“, износот „282.380.000“ се заменува со износот „190.380.000“, а износот „710.000.000“ се заменува со износот „790.000.000“.

II

Во делот II став (1) износот „839.000.000“ се заменува со износот „827.120.000“.

Табелата се менува и гласи:

МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ			
Код на мерка	Дел	НАЗИВ НА МЕРКА	ИЗНОС (во денари)
112	I	Помош за млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	15.000.000
113	II	Поддршка за поттикнување на земјоделско производство	10.000.000
115	III	Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство	2.000.000
121	IV	Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства	84.100.000
		набавка на добиток (121.1)	54.500.000
		подинување на нови насади (121.2)	22.000.000
		набавка на пчелни матици и пчелни роеви (121.3)	510.000
		набавка на трактори (121.4)	90.000
		набавка на систем за наводнување капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода (121.5)	7.000.000
122	V	Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите	5.000.000
123	VI	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	6.000.000
124	VII	Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството и заштита од природните непогоди	399.000.000
		капитални инвестиции во водостопанска инфраструктура (124.1)	390.000.000
		останати инвестиции наменети за водостопанска инфраструктура (124.2)	10.000
		инвестиции за пасишта во државна сопственост (124.3)	10.000
		пристап до земјоделско земјиште (124.4)	4.980.000
		консолидација на земјоделско земјиште (124.5)	4.000.000
131	VIII	Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност	10.000.000

211	IX	Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)	2.000.000
213	X	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	4.000.000
214	XI	Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина	12.000.000
		воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток (214.2)	6.000.000
		зачувување на генетската разновидност на автохтоните раси на добиток (говедо Буша, овци каракачанска, овчеполска и шарпланинска, кози балканска коза, куче-овчарско куче шарпланинец и бивол - домашен бивол (214.3)	6.000.000
215	XII	Органско производство	11.120.000
321	XIII	Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини	136.000.000
322	XIV	Обнова и развој на селата	68.900.000
323	XV	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	54.000.000
412	XVI	Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)	3.000.000
413	XVII	Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	5.000.000
ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ			827.120.000

Во ставот (3) износот „9.923.800“ се заменува со износот „9.803.800“.

III

Во делот VI став (2) зборовите „28 февруари“ се заменуваат со зборовите „како и до 15 јули“.

IV

Во делот XI став (2) износот „45.000.000“ се заменува со износот „2.000.000“.

V

Во делот XIV став (2) износот „60.000.000“ се заменува со износот „11.120.000“.

VI

Во делот XV износот „86.000.000“ се заменува со износот „136.000.000“.

VII

Во делот XVI став (5) износот „48.900.000“ се заменува со износот „68.900.000“.

VIII

Во делот XVII износот „45.000.000“ се заменува со износот „54.000.000“.

IX

Во делот XX став (2) во алинејата 8 по зборот „Дизелдорф“ се додаваат зборовите „одложен за 2021 година“.

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5201/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020153

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.